



Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и член 114 став 2 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15, 190/16 и 7/19 и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе

ОДЛУКА
за изменување и дополнување на
Одлуката за начинот на вршење супервизија и надзор
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 250/19)

1. Во Одлуката за начинот на вршење супервизија и надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/18), по точката 13 се додава нова точка 13-а којашто гласи:

„13-а. По исклучок на точката 10 од оваа одлука, во случаите кога гувернерот на Народната банка презел или ќе преземе редовни или дополнителни мерки за постигнување и одржување повисок износ на сопствени средства и/или повисока стапка на адекватност на капиталот согласно со членовите 132 и 133 од Законот за банките, врз основа на утврдениот севкупен профил на ризик на банката, овластените лица изработуваат план на супервизорски активности за банката, доколку е потребно предлагаат други мерки кон банката и најмалку еднаш годишно ја преоценуваат потребата за постигнување и одржување повисок износ на сопствени средства и/или повисока стапка на адекватност на капиталот.

При преоценувањето од ставот 1 од оваа точка се имаат предвид и ризиците присутни во работењето на банката коишто можат да имаат влијание врз одржувањето или нарушувањето на сигурноста и стабилноста на банкарскиот систем во целина и резултатите од стрес-тестовите спроведени од страна на банката и/или Народната банка, имајќи го предвид деловниот модел на банката.

На случаите од ставот 1 од оваа точка не се применуваат одредбите од точките 11, 12 и 13 од оваа одлука.“

2. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

О бр. 02-15/XII-2/2019
29 ноември 2019 година
Скопје

Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска